



ПО ХРИСТОВОТО ВОСКРЕСЕНИЕ - ВО СЕДМИЦАТА НА "ЖЕНИТЕ МИРОНОСИЦИ"

Сесилниот Бог во Гробот ја победи пеколната сила и воскресна како победител на смртта. На "Жените Мироносици" им подари неизмерна радост, на Неговите апостоли мир, "а на паднатите им подари воскреснување". Иако добро обучени римските војници не успеале да го спречат Создателот на светот да го исполни своето ветување. Се исполни Христовото ветување за Негово воскреснување. Остануваат вечно да сведочат за Христовото Воскресение "Жените Мироносици" - верните Христови следбенички на кои им е посветена втората седмица по Христовото Воскресение.

Со тажна радост, мирно застанати еден зад друг, во црквата "Кувуклија" (која се наоѓа во храмот "Воскресение Христово"), долгата редица луѓе од цел свет тргнале кон местото каде што пред 20 века им се јавил Ангелот на "Жените Мироносици" и каде се наоѓал Гробот Господов. Со почит им се поклонуваме на тие места.

Се искачуваме и по скалилата на Голготата, каде што го распнале Христа. Стоиме на страшната Голгота каде што

Слово. Распнувањето на Крстот не е крај. Господ Исус Христос Воскресна! Началникот на животот, Оној Кој има живот во Себе, го победи адот, ја победи смртта. Голгота, тоа место на смртта, преку победата на Христа над смртта, стана симбол на вечниот живот, врата преку која оние кои веруваат во воскреснатиот Христос преминуваат од смрт во вечен живот. Да се радуваме зашто во оној Ден, "Оној Кој Го воскресна Синот Божји, и нас ќе не воскресне и ќе не украси со силата Негова". И покрај најголемите страдања, Трновитиот венец на главата, распнувањето и смртта, запечатувањето на Христовиот гроб, навалувањето тежок камен врз него, поставената војничка стража од римските војници, Христос Воскресна! Христовиот гроб е празен.

ГОРКО ПЛАЧЕЛЕ И ЖАЛЕЛЕ НЕЗАСТРАШЛИВИТЕ ЖЕНИ

"Жените Мироносици" храбро тргнале кон Гробот, во недела во мугрите, за да го помазат со мириси телото Христово, според еврејскиот обичај:



РАСПНАТИОТ ХРИСТОС СО БОГОРОДИЦА И "ЖЕНИТЕ МИРОНОСИЦИ" - ЛЕВО И СВ. ЈОВАН БОГОСЛОВ И РИМСКИОТ ВОЈНИК - ДЕСНО

■ Пишува: аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

ВЕРАТА, ЛУБОВТА И НАДЕЖТА ГИ ВОДЕЛЕ ВО ДРАМАТА КОГА ЧОВЕКОТ ГО РАСПНАЛ БОГОЧОВЕКОТ

стоеле и "Жените Мироносици", храбрите сотрудници Христови, кои со благородна љубов и силна вера во Бога го победиле стравот од Јудеите и ги гледале страшните маки на Спасителот, Кој доброволно ги поднесувал на Крстот, заради гревовите на светот. Тоа страшно место на черепи во Ерусалим не го уништи Божјото

"Кога измина саботата, на осамнување во првиот ден на седмицата, дојдоа Марија Магдалина и другата Марија да го видат гробот. И ете, стана голем потрес: ангел Господов слезе од небото, пристапи, го отстрани каменот од гробната врата и седна на него; лицето му беше како молња, а алиштата бели како снег; а стражарите, исплашени од него, трепереа и беа како мртви. Ангелот се обрна кон жените и им рече:

"Кога измина саботата, на осамнување во првиот ден на седмицата, дојдоа Марија Магдалина и другата Марија да го видат гробот. И ете, стана голем потрес: ангел Господов слезе од небото, пристапи, го отстрани каменот од гробната врата и седна на него; лицето му беше како молња, а алиштата бели како снег; а стражарите, исплашени од него, трепереа и беа како мртви. Ангелот се обрна кон жените и им рече:

стражарите, исплашени од него, трепереа и беа како мртви. Ангелот се обрна кон жените и им рече: 'Не бојте се; знам дека Го барате Исуса распнатиот; не е овде, воскресна, како што беше рекол; дојдете и видете го местото, каде што лежел Господ, па одете брзо и кажете им на учениците Негови, дека Он воскресна од мртвите. И ете, ќе отиде пред вас во Галилеја; таму ќе Го видите. Ете, ви кажав'. И како излегоа брзо од гробот, тие со страв и со голема радост отрчаа да им соопштат на учениците Негови. Кога одеа да им јават на Неговите ученици, Исус ги пресретна и рече: 'Радувајте се!' А тие се приближија, ги опфатија нозете Негови и Му се поклонија. Тогаш Исус им кажа: 'Не бојте се; одете и соопштете им на браќата Мои, да отидат во Галилеја, и таму ќе Ме видат'." (Мат. 28, 1-10)

"Жените Мироносици" се група незастрашливи жени, послани со својот дух и со својата волја дури и од апостолите. Тие никогаш не го напуштиле Христа. Христос претскажал: "Пастирот ќе го удрам и овците ќе се разбегаат". Кога Христос бил предаден од Јуда Искариот, воден на распнување на Голгота, го напуштиле сите Негови ученици. Не го напуштил само ученикот Св. Јован Богослов, кој заедно со Божјата Мајка и со "Жените Мироносици" го придружувале Христа и при распнувањето на Голгота и натаму. Ниту во најстрашните моменти за нивниот живот тие не го напуштиле Исус и со непоколеблива вера, разгорен пла-



СВЕТА РАМНОАПОСТОЛНА
МАРИЈА МАГДАЛИНА

мен на љубовта во нивните души, постојана надеж во Господ, го победиле стравот од Јудеите. Го следеле Господа во темната ноќ кога Јуда со целив го предаде. Го следеле и на судот на злобните Евреи и на патот по Голгота, каде изнемоштен паѓал под тежината на Крстот. Храбрите "Жени Мироносици" Го следеле Господа и кога дошол на страшната Голгота каде што се случила невидената, нечовечка драма во историјата на човештвото, "на која човекот Го распнал Богочовекот". Тие биле на Голгота, и заедно со Мајката Божја страдале за распнатиот Христос. Ги доживувале сите најголеми Христови болки. Тие биле со Христа и кога Јосиф и Никодим го симнувале од Крстот, и кога тие го полагале во Гробот. Горко плачеле и жалеле за Него.

'Не бојте се; знам дека Го барате Исуса распнатиот; не е овде, воскресна, како што беше рекол; дојдете и видете го местото, каде што лежел Господ, па отидете брзо и кажете им на учениците Негови, дека Он воскресна од мртвите. И ете, ќе отиде пред вас во Галилеја; таму ќе Го видите. Ете, ви кажав'. И како излегоа брзо од гробот, тие со страв и со голема радост отрчаа да им соопштат на учениците Негови. Кога одеа да им јават на Неговите ученици, Исус ги пресретна и рече: 'Радувајте се!' А тие се приближија, ги опфатија нозете Негови и Му се поклонија. Тогаш Исус им кажа: 'Не бојте се; одете и соопштете им на браќата Мои, да отидат во Галилеја, и таму ќе Ме видат'."'

РАМНОАПОСТОЛНИТЕ ГЛАВА ДАВААТ, ВЕРА НЕ МЕНУВААТ

Според Светото Писмо и Светото Предание, се спомнуваат "Жените Мироносици": Марија, Марија Магдалина - Рамноапостолна, Марија Јаковова, Марија Јосифова, Саломија, Јоана, Маријана и Јулија и други. На чело на "Жените Мироносици" стои Пресветата, Преблагодословената, Славна, Владичица наша Богородица и секогаш Дева Марија - Мајката на нашиот Спасител и Господ Исус Христос.

Храбрата Христова ученичка Марија Магдалина прва отишла на Господовиот Гроб и видела дека каменот од Гробот е поместен и ги известила Петар и Јован. Таа останала крај Гробот да плаче. Плачејќи се наведнала над гробот и видела два ангела во бели облеку како седат, едниот кај главата, а другиот при нозете, каде што лежело телото Исусово. Тие ѝ рекле: "Жено, зошто плачеш?" Таа им одговорила: "Го кренале Господа мој и не знам каде го положила". Но, кога се завртела назад видела човек како стои, но не знаела дека е Исус. Христос ѝ рекол: "Жено, зошто плачеш? Кого го бараш?" Таа, мислејќи дека е градинарот, Му рекла: "Господине, ако си Го зел Ти, кажи ми каде си Го положил, и јас ќе Го земам". Исус ѝ рекол: "Марија!" Таа Го слушнала гласот на учителот, го познала, се завртела и Му рекла: "Равуни" - што значи: "Учителе!" Тогаш Исус ѝ рекол: "Не допирај се до Мене, оти уште не сум се вратил при Мојот Отец; туку оди при браќата Мои и кажи им: се враќам при Својот Отец и вашиот Отец, при Својот Бог и при Вашиот Бог". Марија Магдалина им кажала на учениците дека го видела Господа и дека тоа го рекол. (Јован 20, 1, 2, 11-18)

По Христовото воскресение таа дошла во Рим за да го проповеда Евангелието. Света Марија Магдалина, како вистински верен Христов војник и апостол, отишла во Рим кај императорот Тибериј, му пода-

рила црвено јајце и го поздравила со зборовите: "Христос Воскресе!" Пред Тибериј го обвинила Пилат за неговата неправедна одлука, за распнувањето на Крст на Христа. Императорот за казна го преместил Пилат од Ерусалим во Галилеја, каде што овој умрел во царска немилост. Едно од преданијата за Светата Марија Магдалина е дека од неа потекнува најраширениот Велигденски обичај, употребата на вапцани јајца. Кога христијаните дознале дека Света Марија Магдалина му подарила црвено јајце на царот Тибериј, и тие почнале да вапцуваат јајца и да си ги подаруваат меѓу себе со зборовите: "Христос Воскресе!"

Во Христовата Црква, уште од времето на Христос па наваму, имало голем број жени кои го проповедале Евангелието. И тие се нарекле рамноапостолни, како што е наречена и Света Марија Магдалина. И современите жени во денешно време се должни по примерот на "Жените Мироносици" да го проповедаат Евангелието.

Да се сетиме како Македонките во минатите векови, особено во времето на османлиското ропство, не потклезнале на заканите и на насилствата кои биле вршени над нашиот народ. Нашите жени и девојки останаа доследни на Светата православна вера и Црква. Македонките покажаа силен пример во одбрана на својата нација и вера и го придружиле родот наш македонски, православен. Не случајно во народните песни се опеани: Калеш Анѓа, Дилбер Стана и многу други, кои говореле за верата со зборовите: "Глава давам, вера не менувам".

Македонките во нашата библиска земја Македонија и во дијаспората чувствуваа должност и одговорност, како што и доликува на секоја православна жена, да ја запазат Светата наша православна вера. Тие не дозволија Господ да биде прогонет.

**Со благослов на Неговото
Високо Преосвештенство
Митрополит г. Горазд**